


УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ Е-АУКЦИЈА

Предуслови

Потребно е да веќе имате пристап во апликацијата за еАукција.

1.1 Започнување на листинг од тип „Аукција“

Чекор 1 Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се на апликацијата во улога на продавач (сопственик на листинг) со внесување на вашето корисничко име и лозинка .	
Чекор 2 По најавување во апликацијата кликнете на линкот „Продади“ од главното мени на апликацијата.	

Чекор 3	Одберете категорија и подкатегија (доколку има дефинирано) на листингот од предефинираните категории.	Е-Аукција Дома Разгледај Мој профил Продади Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>> Креирај листинг - Чекор 1 од 2 Сите полиња обележани со "*" се задолжителни. Категорија * Антиквитети Недвижности Уметност Хортикултура Предмети Скулптури Слики Cubism Пабло Пикасо
Чекор 4	Одберете тип на листинг - „Аукција“.	Тип на листинг * ☒ Аукција ☐ Фиксна цена ☐ Набавка ☐ Аукција без почетна цена

Чекор 5	Одберете регион (доколку е дефиниран) од листата на предефинирани региони и кликнете на копчето „Следно“. Доколку сакате да го ресетирате претходно селектираниот регион, кликнете на копчето „Ресетирај“.	Региони Азија Африка Европа САД Македонија Србија Бугарија Грција Унгарија Австрија Холандија Скопје Струмица Велес Охрид Карпош Водно Аеродром Ресетирај Следно
Чекор 6	Внеси Стечаен должник, Предмет на продажба и опис за предметот.	Креирај листинг - Чекор 2 од 2 (Аукција) Сите полиња обележани со "*" се задолжителни. Категорија Залихи на трговски стоки Стандардни листинг полиња Стечаен должник: Предмет на продажба: Опис: * B I U S Size A A 1= : ← → Source ? body p

Чекор 7	Внесете почетна цена за наддавање на предметот.	Полиња за листинг Почетна понуда: 300000 ден. *  Чекор 4.
Чекор 8	Прикачете слика (слики) за предметот, со кликање на копчето „Додади слика(и)“.	Слики Прикачи слики (Максимум 6) Додади слика(и)  Чекор 5. 
Чекор 9	Прикачете YouTube видео за предметот, со кликање на копчето „Додади видео“.	YouTube видео YouTube видео URL : http://www.youtube.com/watch?v=BRWKsjaEtKs Додади видео  Чекор 6.
Чекор 10	Внесете датум/време на почеток и крај на. Доколку сакате аукцијата веднаш да се активира, полињата за почетниот датум и време треба да ги оставите празни. Одберете број на автоматско прелистување на предметот - колку пати аукцијата автоматски да започнува одново, доколку не е успешно завршена (нема купец).	Дата на почеток и крај Датум/време на почеток: 03/12/2013 10:30  Чекор 7. Краен Датум/Време: 20/12/2013 10:30  Чекор 8. Број на автоматско прелистување: 3 пати  Чекор 9.

Чекор 11

Одберете ги корисниците кои ќе можат да учествуваат во оваа аукција преку избирање на учесникот во левата табела (корисничкото име ќе посини) и кликање на десното копче. По ова, корисникот ќе се појави во десната табела (табела на дозволени корисници).

Потоа кликни на „**Креирај листинг**“.

Доколку сакате сите најавени корисници во системот еАукција да можат да учествуваат во аукцијата, од-штиклирајте го полето Ограничена Аукција.

The screenshot shows a web interface for managing participants in an auction. It is divided into two main sections: 'Дозволени учесници' (Allowed Participants) on the left and 'Ограничена Аукција' (Limited Auction) on the right. The 'Ограничена Аукција' checkbox is checked. Both sections have search bars and 'Ресетирај' (Reset) links. The left table lists three participants: 'kpuvac.test.w1', 'kpuvac.test2.w1', and 'kpuvac.test3.w1'. The right table lists one participant: 'kpuvac.test.w1'. Navigation arrows (blue and orange) connect the two tables. At the bottom, there are buttons for 'Назад' (Back), 'или' (or), and 'Креирај листинг' (Create Listing), with an orange arrow pointing to the 'Креирај листинг' button. Pagination controls show '10' records per page and 'Страна 1 од 1' (Page 1 of 1).

Чекор 12

Откако аукцискиот предмет ќе биде успешно креиран, истиот може да биде дополнет или изменет, со кликање на иконата на самиот предмет и отворање на деталниот приказ за соодветниот аукциски предмет и кликање на копчето „Уреди“.

Figure dans un Fauteuil (165503)

(Seated Nude, Femme nue assise)

Аукција

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w1

Уреди

Заврши порано

Генерирај слично



Чекор 11.



Статус: Активни

Преостанато време: 22 Часа, 17 Минути

Наддавач го добива овој производ!

Тековна понуда: 20.000,00 ден.

Цена за купување веднаш: 30.000,00 ден.

Загарантираната цена беше постигната. Достапно за купување веднаш

Наддавањето завршува: петок, 29 ноември 2013 14:50:00

Историја на понуди: 2 Понуди [Историја на понуди](#)

Највисок наддавач: dejan.zdravkovski.w2

Наддавањето започна: петок, 22 ноември 2013 14:50:00

Прегледи на страната: 23



За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1

Фидбек: 3 ★★★★★

[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

Чекор 13

Може да започнете нова постапка за започнување на нов листинг од тип „Аукција“ со генерирање на сличен листинг како претходно креираниот, со кликање на копчето „Генерирај слично“, по што ќе се појави прозорец каде се одбрани истите вредности за категорија и подкатегорија, тип на листинг и регион, како претходната успешно креирана аукција.

Е-Аукција

[Дома](#)
[Разгледај](#)
[Мој профил](#)
[Продади](#)

Внеси клучни зборови
Пребарај
Напредно пребарување >>>

[Дома](#) > [Разгледај](#) > [Антиквитети](#) > [Слики](#) > [Cubism](#) > [Пабло Пикасо](#) > [Figure dans un Fauteuil \(169906\)](#)

Figure dans un Fauteuil (169906)
Аукција

[Seated Nude, Femme nue assise]

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w1

Уреди
Заврши порано
Генерирај слично


Чекор 12

Статус: Активни
Преостанато време: 15 Денови, 12 Минути

Овој производ нема никаква активност.

Почетна понуда: 300.000,00 ден.

Нема загарантирана цена

Наддавањето завршува: петок, 20 декември 2013 10:30:00

Историја на понуди: 0 Понуди

Наддавањето започна: вторник, 03 декември 2013 10:30:00

Прегледи на страната: 2





За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1

Фидбек:

Прикажи други листинзи од истиот продавач

1.2 Започнување на листинг од тип „Аукција без почетна цена“

Чекор 1	Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се во улога на продавач со внесување на вашето корисничко име и лозинка .	
Чекор 2	По најавување во апликацијата кликнете на линкот „Продади“ од главното мени на апликацијата.	

Чекор 3	Одберете категорија на листингот од листата на предефинирани категории.	Е-Аукција Дома Разгледај Мој профил Продади Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>> Креирај листинг - Чекор 1 од 2 Сите полиња обележани со "*" се задолжителни. Категорија * Антиквитети Недвижности Уметност Хортикултура Предмети Скулптури Слики Cubism Пабло Пикасо
Чекор 4	Одберете тип на листинг - „Аукција без почетна цена“.	Тип на листинг * ☐ Аукција ☐ Фиксна цена ☐ Набавка ☒ Аукција без почетна цена

Чекор 5	Одберете регион од листата на предефинирани региони и кликнете на копчето „Следно“. Доколку сакате да го ресетирате претходно селектираниот регион, кликнете на копчето „Ресетирај“.	
Чекор 6	Внесете Стечаен должник, Предмет на продажба и Опис за предметот.	

Чекор 7	Внесете ја проценетата вредност на предметот. Доколку предметот нема проценета вредност, потребно е да изберете тип на листинг Аукција.	Дополнителни детали Проценета вредност: 1000000 * ← Чекор 4.
Чекор 8	Прикачете слика (слики) за предметот, со кликање на копчето „Додади слика(и)“.	Слики Прикачи слики (Максимум 6) Додади слика(и) ← Чекор 5. 
Чекор 9	Прикачете YouTube видео за предметот, со кликање на копчето „Додади видео“.	YouTube видео YouTube видео URL : http://www.youtube.com/watch?v=BRWKsjaEtKs Додади видео ← Чекор 6.
Чекор 10	Внесете датум/време на почеток и крај на аукцијата. Ако сакате веднаш да ја активирате аукцијата, полињата за почетниот датум и време оставете ги празни. Одберете број на автоматско прелистување на предметот -колку пати аукцијата автоматски да започнува одново, доколку нема успешен купец..	Дата на почеток и крај Датум/време на почеток: 03/12/2013 10:30 ← Чекор 7. Краен Датум/Време: 20/12/2013 10:30 ← Чекор 8. Број на автоматско прелистување: 3 пати ← Чекор 9.

Чекор 11

Одберете ги корисниците кои ќе можат да учествуваат во оваа аукција преку избирање на учесникот во левата табела (корисничкото име ќе посини) и кликање на десното копче. По ова, корисникот ќе се појави во десната табела (табела на дозволени корисници).

Потоа кликни на „**Креирај листинг**“.

Доколку сакате сите најавени корисници во системот еАукција да можат да учествуваат во аукцијата, од-штиклирајте го полето Ограничена Аукција.

The screenshot shows a web interface titled "Дозволени учесници" (Allowed Participants). It features two tables for managing participants. The left table, titled "Дозволени учесници", has a header "Корисничко име" and lists three entries: "kpuvac.test.w1", "kpuvac.test2.w1", and "kpuvac.test3.w1". The right table, titled "Ограничена Аукција", has a header "Корисничко име" and lists one entry: "kpuvac.test.w1". Above the right table is a checkbox labeled "Ограничена Аукција" which is checked. Below the tables are pagination controls showing "10" records per page and "Страна 1 од 1". At the bottom, there are buttons "Назад" (Back) and "Креирај листинг" (Create Listing), separated by the word "или" (or). Orange arrows indicate the following steps: 1. Selecting "kpuvac.test.w1" in the left table. 2. Clicking the right arrow between the tables. 3. Clicking the "Ограничена Аукција" checkbox. 4. Clicking the "Креирај листинг" button.

Чекор 12

Откако аукцискиот предмет ќе биде успешно креиран, истиот може да биде дополнет или изменет, со кликање на иконата на самиот предмет и отворање на деталниот приказ за соодветниот аукциски предмет и кликање на копчето „Уреди“.

Дома

Разгледај

Мој профил

Продади

Внеси клучни зборови

Пребарај

Напредно пребарување >>>

Дома > Разгледај > Антиквитети > Слика > Cubism > Пабло Пикасо > Figure dans un Fauteuil (165503)

Figure dans un Fauteuil (165503)

Seated Nude, Femme nue assise)

Аукција без почетна цена

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w1

Уреди

Заврши порано

Генерирај слично

Статус: Активни

Преостанато време: 22 Часа, 17 Минути

Наддавач го добива овој производ!

Тековна понуда: 20.000,00 ден.

Цена за купување веднаш: 30.000,00 ден.

Загарантираната цена беше постигната. Достапно за купување веднаш

Наддавањето завршува: петок, 29 ноември 2013 14:50:00

Историја на понуди: 2 Понуди [Историја на понуди](#)

Највисок наддавач: dejan.zdravkovski.w2

Наддавањето започна: петок, 22 ноември 2013 14:50:00

Прегледи на страната: 23

f

t

e

+

За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1

Фидбек: 3 ★★★★★

[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

Чекор 11.



Чекор 13

Може да започнете нова постапка за започнување на нов листинг од тип „Аукција без почетна цена“ со генерирање на сличен листинг како претходно креираниот, со кликање на копчето „Генерирај слично“, по што ќе се појави прозорец каде се одбрани истите вредности за категорија и подкатегија, тип на листинг и регион, како претходната успешно креирана аукција.

Е-Аукција

[Дома](#)
[Разгледај](#)
[Мој профил](#)
[Продади](#)

[Напредно пребарување >>>](#)

[Дома](#) > [Разгледај](#) > [Антиквитети](#) > [Слики](#) > [Cubism](#) > [Пабло Пикасо](#) > Figure dans un Fauteuil (169906)

Figure dans un Fauteuil (169906)
Аукција без почетна цена

(Seated Nude, Femme nue assise)

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w1



Статус: Активни
 Преостанато време: 15 Денови, 12 Минути

Овој производ нема никаква активност.

Почетна понуда: 300.000,00 ден.

Нема загарантирана цена

Наддавањето завршува: петок, 20 декември 2013 10:30:00

Историја на понуди: 0 Понуди

Наддавањето започна: вторник, 03 декември 2013 10:30:00

Прегледи на страната: 2



За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1



Фидбек: 3 ★★★★★

[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

1.3 Започнување на листинг од тип „Фиксна цена“

Чекор 1	Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се на апликацијата во улога на продавач (сопственик на листинг) со внесување на вашето корисничко име и лозинка.	
Чекор 2	По најавување во апликацијата кликнете на линкот „Продади“ од главното мени на апликацијата.	

Чекор 3	Одберете категорија и подкатегија на предметот од листата на предефинирани категории	Е-Аукција Дома Разгледај Мој профил Продади Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>> Креирај листинг - Чекор 1 од 2 Сите полиња обележани со "*" се задолжителни. Категорија * Антиквитети Недвижности Уметност Хортикултура Предмети Скулптури Слики Cubism Пабло Пикасо
Чекор 4	Одберете тип на листинг - „Фиксна цена“.	Тип на листинг * ☐ Аукција ☒ Фиксна цена ☐ Набавка ☐ Аукција без почетна цена

Чекор 5	Одберете регион и подрегион (доколку има дефинирано) на листингот од листата на предефинирани региони и кликнете на копчето „Следно“. Доколку сакате да го ресетираате претходно селектираниот регион, кликнете на копчето „Ресетирај“.	
Чекор 6	Внесете Стечаен должник, Предмет на продажба и Опис за предметот.	

Чекор 7	Внесете цена и количина од предметот кој е на продажба.	Полиња за листинг Цена: 1000 ден. *  Чекор 4. Количина: 100 *  Чекор 5.
Чекор 8	Прикачете слика (слики) за предметот, со кликање на копчето „Додади слика(и)“.	Слики Прикачи слики (Максимум 6) Додади слика(и)  Чекор 6.  
Чекор 9	Прикачете YouTube видео за предметот, со кликање на копчето „Додади видео“.	YouTube видео YouTube видео URL : http://www.youtube.com/watch?v=0iNrY1ixR8I Додади видео  Чекор 7. 
Чекор 10	Внесете датум/време на почеток и крај на продажбата. Доколку сакате веднаш да се активира продажбата, полињата за почетниот датум и време треба да ги оставите празни.	Дата на почеток и крај Датум/време на почеток: 29/11/2013 10:30  Чекор 8. Краен Датум/Време: 20/12/2013 * 10:30  Чекор 9.

Чекор 11

Одберете ги корисниците кои ќе можат да учествуваат во оваа аукција преку избирање на учесникот во левата табела (корисничкото име ќе посини) и кликање на десното копче. По ова, корисникот ќе се појави во десната табела (табела на дозволени корисници).

Потоа кликни на „**Креирај листинг**“.

Доколку сакате сите најавени корисници во системот еАукција да можат да учествуваат во аукцијата, од-штиклирајте го полето Ограничена Аукција.

The screenshot shows a web interface for managing auction participants. It is divided into two main sections: 'Дозволени учесници' (Allowed Participants) on the left and 'Ограничена Аукција' (Limited Auction) on the right. The 'Ограничена Аукција' section has a checked checkbox. Both sections contain a search bar at the top, a table of participants, and pagination controls at the bottom. In the left table, the user 'kpuvac.test.w1' is highlighted in blue. An orange arrow points from the text 'Одберете ги корисниците...' to this row. Another orange arrow points from the right table to the 'Креирај листинг' (Create Listing) button at the bottom right. A third orange arrow points from the 'Ограничена Аукција' checkbox to the text 'Од-штиклирајте го полето Ограничена Аукција.'.

Дозволени учесници ☒ **Ограничена Аукција**

Записи 1-3 од 3 [Ресетирај](#) Записи 1-1 од 1 [Ресетирај](#)

Корисничко име
kpuvac.test.w1
kpuvac.test2.w1
kpuvac.test3.w1

10 ▼ Записи по страна Страна 1 од 1

[Назад](#) или [Креирај листинг](#)

Чекор 12

Откако предметот ќе биде успешно креиран, истиот може да биде дополнет или изменет, со кликање на иконата на самиот предмет и отворање на деталниот приказ за соодветниот предмет и кликање на копчето „Уреди“.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови

Пребарај

Напредно пребарување >>>

Дома > [Разгледај](#) > [Хортикултура](#) > Лалиња (166014)

Лалиња (166014)
(Tulipa dubia)

Фиксна цена

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w1

Уреди

Заврши порано

Генерирај слично



Чекор 11.



Статус: Активни

Преостанато време: 4 Минути, 29 Секунди

Овој производ нема никака активност.

Почетна понуда: 1.100,00 ден.

Цена за купување веднаш: 1.200,00 ден.

Нема загарантирана цена Достапно за купување веднаш

Наддавањето завршува: четврток, 28 ноември 2013 16:59:18

Историја на понуди: 0 Понуди

Наддавањето започна: понеделник, 25 ноември 2013 16:59:18

Прегледи на страната: 3



За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1

Фидбек:

3


[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

Чекор 13

Може да започнете нова постапка за започнување на нов листинг од тип „Фиксна цена“ со генерирање на сличен листинг како претходно креираниот, со кликање на копчето „Генерирај слично“, по што ќе се појави прозорец каде се одбрани истите вредности за категорија и поткатегорија, тип на листинг и регион, како претходната успешно креираниот листинг.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови

Пребарај

Напредно пребарување >>>

Дома > Разгледај > Хортикултура > Лалиња (172777)

Палиња (172777)

Tulipa dubia)

Фиксна цена

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w1

Уреди

Заврши порано

Генерирај слично



Чекор 12.



Статус: Активни

Преостанато време: 11 Денови, 13 Часа

Немате продажба до овој момент.

Цена: 100,00 ден.

Количина на располагање: 1

Достапно до: вторник, 17 декември 2013 00:00:00

Достапно од: четврток, 05 декември 2013 10:12:00

Прегледи на страната: 0



За продавачот

Објавено од: dejan.zdravkovski.w1

Оцена на повратната информација: 3 ★★★★★

[Прегледај ги другите листинзи на продавачот](#)

1.4 Поднесување на понуди

Чекор 1

Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox)

Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција.

Најавете се на апликацијата во улога на купувач (наддавач) со внесување на вашето корисничко име и лозинка.

НАПОМЕНА: За ограничен тип на листинзи, одреден корисник може да наддава/купува/поддава само доколку сопственикот на листингот му дозволил (го одбрал соодветниот корисник од листата на корисници) при креирањето на аукцијата/продажбата/набавката.

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАЈАВУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ

● РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ ● Македонски ● English

Систем за централизирано најавување на корисници

Внесете го вашето корисничко име и лозинка за да се најавите на потребниот систем
Доколку не сте регистрирани, можете да се [регистрирате овде](#).

Вашето корисничко име:

Вашата лозинка:

Најави се

[ја заборавивте вашата лозинка?](#)

Чекор 2а

Од почетната страна избори категорија и/или регион за кој сакате да видите листа предмети од соодветната категорија и/или регион. Кликнете на листингот (аукцијата) за кој сте заинтересирани.

Чекор 26

На почетната страна во делот „Вклучени листинзи“ кликнете на копчето „Наддавај сега“ или на самиот предмет.


Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај

Чекор 1. Напредно пребарување >>>

Вклучени листинзи

Категории	Вклучени листинзи
Антиквитети (4)	Стан 400м2  100.000,00 ден. 5 Денови, 5 Часа Наддавај сега
Недвижности (3)	Црвена роза  1.000,00 ден. 3 Денови, 6 Часа Купи сега
Уметност (7)	Келти  10.000,00 ден. 4 Часа, 49 Минути Купи сега
Хортикултура (8)	Test Aukckija  1.000,00 ден. 5 Денови, 7 Часа Наддавај сега
Региони	Figure dans un ...  20.000,00 ден. 4 Часа, 16 Минути Наддавај сега
Азија (3)	Антички глобус  1.000,00 ден. 2 Денови, 4 Часа Наддавај сега
Африка (3)	Антички глобус  10.000,00 ден. 5 Часа, 58 Минути Купи сега
Европа (6)	Ориентални кине...  1.000,00 ден. 3 Денови, 6 Часа Наддавај сега
САД (9)	

Чекор 2. →

Чекор 3

Внесете ја вашата понуда за предметот кој сте го одбрале.

А. Внесената понуда треба да е повисока од тековната цена, доколку се работи за листинг од тип „Аукција“ или „Аукција без почетна цена“;

Б. Внесената понуда треба да е пониска од тековната цена, доколку се работи за листинг од тип „Набавка“.

Кликнете на копчето „Поднеси понуда“.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>>

Дома > Разгледај > Недвижности > Станови > Figure dans un Fauteuil (169086)

Figure dans un Fauteuil (169086) Аукција
(Seated Nude, Femme nue assise)

Тековна цена: 100.000,00 ден.
Минимална понуда: 100.000,00 ден.
Вашата понуда: ден. Чекор 3. Поднеси понуда

Вашата понуда е договор помеѓу Вас и листинг авторот. Доколку Вашата понуда е највисока ќе влезете во легален обврзувачки договор за набавка.

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w2 Статус: Активни Преостанато време: 5 Денови, 4 Часа

Контакт Набљудувај предмет



Почетна понуда: 100.000,00 ден.
Нема загарантирана цена

Наддавањето завршува: среда, 04 декември 2013 16:31:00
Историја на понуди: 0 Понуди
Наддавањето започна: среда, 27 ноември 2013 16:31:00
Прегледи на страната: 7

За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1 Контактирај го продавачот

Фидбек: 3 ★★★★★

[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>>

Дома > Разгледај > Уметност > Слика > Антички глобус (165662)

Антички глобус (165662) Набавка

Тековна цена: 1.000,00 ден.
Минимална понуда: 1.000,00 ден.
Вашата понуда: ден. Чекор 3. Поднеси понуда

Вашата понуда е договор помеѓу Вас и листинг авторот. Доколку Вашата понуда е највисока ќе влезете во легален обврзувачки договор за набавка.

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w2 Статус: Активни Преостанато време: 2 Денови, 2 Часа

Контакт Набљудувај предмет



Почетна понуда: 1.000,00 ден.
Нема загарантирана цена

Наддавањето завршува: недела, 01 декември 2013 15:15:23
Историја на понуди: 0 Понуди
Наддавањето започна: четврток, 28 ноември 2013 15:15:23
Прегледи на страната: 3

За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1 Контактирај го продавачот

Фидбек: 3 ★★★★★

[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

Чекор 4

Кликнете на копчето „Поднеси“. Ако сакате ја да откажете понудата кликнете на копчето „Откажи“. Вашата понуда е поднесена. Доколку аукцијата/набавката заврши, а нема друг корисник кој понудил повисока/пониска цена од вашата, вие ќе бидете победник на соодветната аукција/набавка и ќе добиете нотификација на мејл дека сте победник во соодветната акција/продажба.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај

Напредно пребарување >>>

Антички глобус (165662)

Чекор 4.

Потврдете ја понудата за 900,00 ден.. **Поднеси** или **Откажи**

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај

Напредно пребарување >>>

Вашата понуда е поднесена.

[Дома](#) > [Разгледај](#) > [Category B](#) > Антички глобус (162350)

Антички глобус (162350)

Набавка

Тековна цена: **900,00 ден.**
 Минимална понуда: 900,00 ден.
 Вашата понуда: ден.

Поднеси понуда

Вашата понуда е договор помеѓу Вас и листинг авторот. Доколку Вашата понуда е највисока ќе влезете во легален обврзувачки договор за набавка.

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w2

[Контакт](#) [Набљудувај предмет](#)



Статус: Активни **↓** Преостанато време: 15 Денови, 13 Часа

Го добивате овој производ!**Тековна понуда: 900,00 ден.**

Нема загарантирана цена

Наддавањето завршува: **четврток, 26 декември 2013 00:00:00**Историја на понуди: **1** Понуди [Историја на понуди](#)Наддавањето започна: **вторник, 10 декември 2013 10:41:00**Прегледи на страната: **2**
[f](#) [t](#) [e](#) [+](#)
За продавачотОд страна на: **dejan.zdravkovski.w1****Контактирај го продавачот**Фидбек: ★★★★★[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)

1.5 Размена на пораки со други корисници

Чекор 1 Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се на апликацијата во улога на купувач со внесување на вашето корисничко име и лозинка.	
---	--

Чекор 2

Од почетната страна изберете категорија и/или регион за кој сакате да видиш листа на листинзи од соодветната категорија и/или регион. Кликнете на листингот кој сакате да го набљудувате.

Дополнително, можете да пребарате по клучен збор во полето Внеси клучен збор преку кликање на копчето „Пребарај“.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>>

Дома > Разгледај > Антиквитети

Разгледај

Категории

- Предмети (1)
- Скулптури (2)
- Слики (1)

Региони

- Азија (1)
- Африка (1)
- Европа (1)
- САД (0)

Листинзи

Завршува скоро

Figure dans un Fauteuil
(Seated Nude, Femme nue assise)

20.000,00 ден.
2 Понуди

Преостанато време:
4 Часа, 20 Минути

Аукција

Антички глобус

10.000,00 ден.
Количина: 100
Во залиха

Преостанато време:
6 Часа, 2 Минути

Продажба

Чекор 3

Во деталниот преглед на листингот, кликнете на копчето „Контакт“ или на копчето „Контактирај го продавачот“.

The screenshot shows the E-Auction website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Дома, Разгледај, Мој профил, Продади. Below it is a search bar with 'Внеси клучни зборови' and a 'Пребарај' button. The main content area displays a listing for 'Figure dans un Fauteuil (169086)' with the description 'Seated Nude, Femme nue assise'. The current price is 100.000,00 ден. There are buttons for 'Поднеси понуда' and 'Контакт'. A red arrow points to the 'Контакт' button. Below the image, there's a section for 'Листинг опции за dejan.zdravkovski.w2' with buttons for 'Контакт' and 'Набљудувај предмет'. Another red arrow points to the 'Контакт' button. On the right side, there's a section for 'Аукција' with details like 'Статус: Активни', 'Преостанато време: 5 Денови, 1 Час', and 'Почетна понуда: 100.000,00 ден.'. At the bottom right, there's a section for 'За продавачот' with a button 'Контактирај го продавачот' highlighted by a red arrow and labeled 'Чекор 3.'.

Чекор 4

Внесете наслов и текст на пораката и
кликнете на копчето „Прати“.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>>

Мој профил

Резиме

Наддавање
Набљудување
Активни
Победено
Не е победено

Пораки
Сите пораки
Сандаче
Излезно сандаче

Повратни информации
Резиме
Купувач

Контактирај го корисникот

До: dejan.zdravkovski.w1 Од: dejan.zdravkovski.w2
Листинг: Figure dans un Fauteuil(169086)

Наслов: ← Чекор 4.

Порака: * ← Чекор 5.

← Чекор 6.

Е-Аукција

Дома Разгледај Мој профил Продади

Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>>

Успешно испратена листинг порака

Дома > Разгледај > Category C > Figure dans un Fauteuil (165262)

Figure dans un Fauteuil (165262) Аукција
(Seated Nude, Femme nue assise)

Тековна цена: 100.000,00 ден.
Минимална понуда: 100.000,00 ден.
Вашата понуда: ден.

Вашата понуда е договор помеѓу Вас и листинг авторот. Доколку Вашата понуда е највисока ќе влезете во легален обврзувачки договор за набавка.

Листинг опции за dejan.zdravkovski.w2

Контакт Набљудувај предмет

Статус: Активни Преостанато време: 15 Денови, 12 Часа

Почетна понуда: 100.000,00 ден.

Нема загарантирана цена

Наддавањето завршува: петок, 27 декември 2013 00:00:00
Историја на понуди: 0 Понуди
Наддавањето започна: среда, 11 декември 2013 11:39:00
Прегледи на страната: 2

За продавачот

Од страна на: dejan.zdravkovski.w1


Фидбек: 0 ★★★★★

[Прикажи други листинзи од истиот продавач](#)



правни субјекти кои не се специфицирани во документот на првата страна, како и користење на содржини од овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.

1.6 Остави повратна информација (коментар и ѕвездички)

Чекор 1 Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се на апликацијата во улога на продавач (сопственик на листинг) или купувач (наддавач) со внесување на вашето корисничко име и лозинка.	
---	--

Чекор 2

Од почетната страна изберете „**Мој профил**“. Од менито „**Листинзи**“ на левата страна одбери „**Добиени**“.

Кликнете на копчето „**Поднеси повратна информација**“.

Е-Аукција

Дома Разгледај **Мој профил** Продади

Внеси клучни зборови Пребарај [Напредно пребарување >>>](#)

Мој профил

Резиме

Наддавање

Набљудување **Чекор 1.**

Активни

Добиени

Недобиеени

Пораки

Сите пораки

Сандаче

Излезно сандаче

Повратни информации

Резиме

Купувач

Наддавања > Добиени

Сортирај: Најново купување

Слика	Наслов (Листинг идентификатор)	Количина	Единечна цена	Вкупна цена	Продавач	Датум/Време на купување
	Figure dans un Fauteuil (165503)	1	20.000,00 ден.	20.000,00 ден.	dejan.zdravkovski.w1	29.11.2013 14:51:33
	Вила Александра (165083)	1	20.000,00 ден.	20.000,00 ден.	dejan.zdravkovski.w1	28.11.2013 09:01:16

Чекор 2.

Контакт **Поднеси повратна информација**

Чекор 3

Направете рангирање преку одбирање број на ѕвездички, внесете текст за коментар во полето „**Коментар**“ и кликнете на копчето „**Зачувaj**“.

E-Аукција

[Дома](#)
[Разгледај](#)
[Мој профил](#)
[Продади](#)

Напредно пребарување >>>

Поднеси повратна информација

Листинг:

Figure dans un Fauteuil (165503)

Повратни информации за:

dejan.zdravkovski.w1

Рангирање:

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Коментар:

Чекор 3.

Чекор 4.

Чекор 5.

1.7 Бришење на листинг

Чекор 1

Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox)

Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција.

Најавете се на апликацијата во улога на продавач (сопственик на листинг) со внесување на вашето корисничко име и лозинка.

Чекор 2

Од почетната страна изберете „**Мој профил**“. Од менито „**Листинзи**“ на левата страна одбери „**Завршени**“.

Кликнете на копчето „**Избриши**“.

Е-Аукција Чекор 1.

Дома Разгледај **Мој профил** Продади

Внеси клучни зборови Пребарај Напредно пребарување >>>

Мој профил

Резиме

Листинзи

Активни

Закажани

Успешни Чекор 2.

Неуспешни

Завршени

Пораки

Сите пораки

Сандаче

Излезно сандаче

Повратни информации

Резиме

Продавач

Листинзи > Завршени

Сортирај: Краен датум, нов за стар ▾


Слика	Наслов (Листинг идентификатор)	Краен Датум/Време	Статус
	Test NADDA/ANJE 1 (170567)	30.11.2013 00:00:00	Успешни
			Чекор 3. → Избриши Генерирај слично
	Стан 90м2 (167170)	29.11.2013 17:04:00	Успешни
			Избриши Генерирај слично
	Антички глобус (165903)	29.11.2013 16:32:00	Неуспешни
			Избриши Генерирај слично

Избриши Генерирај слично

Избриши Генерирај слично



Избриши Генерирај слично

1.8 Напредно пребарување

Чекор 1 Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се на апликацијата во улога на продавач (сопственик на листинг) или купувач(наддавач) со внесување на вашето корисничко име и лозинка.	
--	--



Чекор 2

Кликнете на линкот „**Напредно пребарување**“. Внесете/одберете ги критериумите по кои сакате да пребарувате и кликнете на копчето „**Пребарај**“.



НАПОМЕНА: Документот е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или правни субјекти кои не се специфицирани во документот на првата страна, како и користење на содржини од овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.

1.9 Креирање на најава за продажба

Чекор 1	Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox) Навигирајте на страната на апликацијата за еАукција. Најавете се на апликацијата во улога на продавач (сопственик на листинг) со внесување на вашето корисничко име и лозинка .	
Чекор 2	По најавување во апликацијата кликнете на копчето „Најави за продажба“ од главното мени на апликацијата.	

Чекор 3

Внесете го матичниот број на деловниот субјект во стечај и кликнете на копчето „Зачувај“.

За успешна објава ќе се прикаже пораката „Матичниот број е успешно внесен“.

The screenshot shows the E-Aukcija website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Дома, Разгледај, Мој профил, Продади. Below it is a search bar with the text 'Внеси клучни зборови' and a 'Пребарај' button. A link 'Напредно пребарување >>>' is on the right. The main heading is 'Креирање на најава за продажба'. Below this, there's a form with 'Матичен Број' and the value '5421993'. To the right of the input field is a 'Зачувај' button. An orange arrow points from the text 'Чекор 2.' to the 'Зачувај' button. At the bottom, there's a blue navigation bar with links: Контакт, За нас, Услови, Полиса за приватност, Мапа на страната, Помош. The date and time 'среда, 11 декември 2013 16:55' are displayed on the right.

The screenshot shows the E-Aukcija website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Дома, Разгледај, Мој профил, Продади. Below it is a search bar with the text 'Внеси клучни зборови' and a 'Пребарај' button. A link 'Напредно пребарување >>>' is on the right. The main heading is 'Менаџирање на матични броеви'. Below this, there's a message 'Матичниот број е успешно внесен' highlighted in a red box. To the right of the message is an orange arrow pointing left. Below the message, there's a form with 'Матичен Број' and the value '5421993'. To the right of the input field is a 'Зачувај' button. At the bottom, there's a blue navigation bar with links: Контакт, За нас, Услови, Полиса за приватност, Мапа на страната, Помош. The date and time 'среда, 11 декември 2013 17:03' are displayed on the right.